

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 1 април 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Драшкович Рамадан од Чаир УП2 09-69/21 од 8 март 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-26 од 29 јануари 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-26 од 29 јануари 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Драшкович Рамадан од Чаир до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-69/21 од 8 март 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-26 од 29 јануари 2021 година издадено од КЕЦ Васил Главинов.

Според Електродистрибуција, жалителот е одбиен по втор пат по поднесено барање за нов приклучок бидејќи не постапил според Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика бр. УП2 09-123/19 од 17 септември 2019 година со која жалбата на подносителот се одбива како неоснована и воедно го задолжува барателот да поднесе барање за промена на корисник и барање за плаќање на долгот на рати, бидејќи постоечкото броило кој го напојува предметниот објект гласи на Мустафа Јашар со број на корисник 000282845 и број на место на потрошувачка 103000094272.

Имено, не се работи за нов објект туку за веќе постоечки објект во кој веќе има две постоечки броила и на двете се евидентирани неподмирени долгови.

На седницата одржана на 19 март 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-69/21 од 8 март 2021 година со прилог:
 - Решение за одбивање бр. 11-26 од 29 јануари 2021 година
 - Имотен лист бр. 53219 за КП бр. 7589, КО Центар 1
 - Извод од ДУП СААТ КУЛА
 - БСП-1 образец од 18 јануари 2021 година
2. Одговор на Приговор од 15 март со прилог документација

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) потребно жалителот е да поднесе Барање за промена на корисник а не Барање за нов приклучок, бидејќи објектот е веќе приклучен на дистрибутивната мрежа.

Согласно член 35 став (1) точка 5) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога корисникот има неплатени обврски кон ОДС и/или снабдувачот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–69/21
1 април 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски